

Врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 февруари 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за одобрување на Барање за промена на категорија на приклучок

1. Се одобрува Барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.12-229/1 од 31 јануари 2022 година за промена на категорија на приклучок на потрошувачот ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА Скопје, со ЕДБ 4030004567650, и тоа:
 - место на потрошувачка бр.000000193181,
 - адреса на мерно место: ул. Борис Трајковски бб, Скопје,
 - постоечка категорија на приклучок: LV2,
 - нова категорија на приклучок: LV1.1,
 - напонско ниво на мерење: низок напон и
 - локација на мерење: низок напон.
2. Се задолжува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја ажурира листата од член 93 став (3), точка 5) од Законот за енергетика* за промената на категорија на приклучок од LV2 во LV1.1 на потрошувачот ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА Скопје, и посебно да ја наведе причината за промена на категоријата на приклучокот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика*, достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Барање за одобрување на промена на категорија на приклучок бр.12-229/1 од 31 јануари 2022 година.

Барањето се однесува на промена на категорија на приклучок од LV2 во LV1.1 на потрошувачот ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА Скопје, место на потрошувачка бр. 000000193181 и адреса на мерно место ул. Борис Трајковски бб, Скопје.

Барањето е поднесено како резултат на контрола на мерно место спроведена од страна на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како оператор на електродистрибутивниот систем, при што е утврдено дека приклучокот е наменет за јавно осветлување. Бидејќи во евиденцијата на Електродистрибуција ДООЕЛ ова мерно место е евидентирано со категорија на приклучок LV2, потребно е да се направи промена на категоријата на приклучок од LV2 во LV1.1. Во прилог на барањето Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје достави ГИС скица, фотографии од мерното место и информација дека мерното место не е во постапка на промена на снабдувач.

Имајќи го во предвид горенаведеното, како и член 4 став (2) точка 3) од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/20) согласно кој во категоријата LV1.1 припаѓаат нисконапонски приклучоци а преземената електрична енергија е наменета исклучиво за јавно осветление, Регулаторната

комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

Бр. 12-229/2

**3 февруари 2022 година
Скопје**

**Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија**

Марко Бислимоски